



**ProCredit Bank**

# **ТАРИФА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

- **БАНКАРСКИ СМЕТКИ**
- **ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ**
- **ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ**



## 1. БАНКАРСКИ СМЕТКИ

### ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

<p>Месечна провизија за одржување на денарска и девизна сметка (<b>Сет на банкарски услуги</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Одржување на сите трансакциски сметки во сите валути</li> <li>&gt; Дебитни и интернет картички</li> <li>&gt; Електронско банкарство</li> <li>&gt; СМС Нотификација</li> <li>&gt; Неограничени денарски КИБС плаќања преку електронско банкарство</li> </ul>	300 ден.	
<p>Месечна провизија за одржување на денарска и девизна сметка за нерезиденти (<b>Сет на банкарски услуги</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Одржување на сите трансакциски сметки во сите валути</li> <li>&gt; Дебитни и интернет картички</li> <li>&gt; Електронско банкарство за проверка на состојба</li> <li>&gt; СМС Нотификација</li> </ul>	120 ден.	
Месечен надомест за одржување на неактивна сметка (МКД/ЕУР)	салдо 0 или >500еур	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
	Салдо<500 еур	300 ден.

### ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ

	МКД	ЕУР	УСД
Флекс заштеда	0.8%	0.4%	-
Штедна сметка и ПРОКИД (за постоечки клиенти)	0.4%	0.2%	0.01%

### ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

НОВИ ДЕПОЗИТИ:	ФИКСНА КАМАТА	
	МКД	ЕУР
12 месеци	1.3%	0.4%
18 месеци	1.5%	0.6%
24 месеци	2.0%	1.0%
36 месеци	2.0%	1.0%
<b>Исплата на камата може да се врши месечно</b>		
За орочување на депозити поголеми од 500.000 ЕУР /30 милиони МКД каматната стапка ќе биде договорна		
ПОСТОЕЧКИ ДЕПОЗИТИ:	ПРОМЕНЛИВА КАМАТА	
	МКД	ЕУР
12/14/18 месеци	1.3%	0.4%
24/25 месеци	1.8%	1.0%
36 месеци	2.0%	1.0%
48/60 месеци	2.8%	1.2%
Камата по видување при предвремено разорочување	0.01%	0.01%
<b>Минимално салдо за орочен депозит</b>	300.000 ден	5.000 еур
За постоечки орочени депозити со автоматска обнова и рочност различна од 12,18,24 и 36 месеци при следно доспевање истите ќе се орочат со каматна стапка од Флекс заштеда.		



# ProCredit Bank

## 2. ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

### УСЛУГИ ВО ЗОНА 24/7

Уплата на трансакциска сметка МКД/ ЕУР	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Печатење промет на сметка	
Уплата на штедна сметка МКД/ ЕУР	
Исплата од трансакциска сметка МКД/ ЕУР	
Исплата од штедна сметка	прва исплата во календарски месец БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секое следно повлекување 30 ден.

## 3. БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

### ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

	електронско банкарство	во експозитура
Интерни и КИБС плаќања	БЕЗ ПРОВИЗИЈА	60 ден.
МИПС итни плаќања	80 ден.	300 ден.

### ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

<b>ПРИЛИВИ</b>		преку ProCredit Germany	преку друга коресподентна банка	
ProPay приливи		0 еур	-	
Приливи преку други банки		0 еур	0.15% или мин 10 еур/ гбп, 12 усд/цхф макс 200 еур/ гбп, 250 усд/цхф	
<b>ДОЗНАКИ</b>		електронско банкарство	во експозитура	
ProPay дознаки (до 15.00 ч)		ben/sha/our	2.5 еур/ 3 усд	0.15% или мин. 5 еур/ 6 усд
Редовни дознаки (до 13.00 ч)		ben/ sha	0.3% или мин. 5 еур/ 6 усд	0.3% или мин. 10 еур/ гбп 12 усд/ цхф/
		our	износ	цена во експозитура и преку е-банкарство
			0 – 2500 еур	20 еур
			0 – 2750 усд	24 усд
			2501 – 10.000 еур	40 еур
			2751 – 11.000 усд	48 усд
		>10.000 еур	0,45%	
		> 11.000 усд		



# ProCredit Bank

## 4. КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

### СТАНБЕН КРЕДИТ

Валута	<b>ЕУР</b>
Минимален износ за апликација	30.000 еур
Максимален рок	20 год
Фиксна каматна стапка за првите 5 год	3,8%
Каматна стапка за останатиот период	5.2% + 6 мес ЕУРИБОР, мин. 5.5%
Провизија при исплата	0,5%
Провизија за апликација	300 ден.
СВТ	3,98%

\*ЕКО Станбени кредити имаат 0% провизија при исплата

### КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Валута	<b>ЕУР/ МКД</b>
Износ на кредитот	10.000 – 30.000 еур 600.000 – 1.800.000 ден.
Максимален рок	3 год
Фиксна каматна стапка	6%
Провизија при исплата	1%
Провизија за апликација	300 ден.
СВТ	6,97%

\*ЕКО Кредити за инвестиции имаат 0% провизија при исплата

### ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКА – FLEXFUND (Флекс фонд)

Валута	<b>МКД</b>
Износ	Максимум 2 плати
Максимален рок	1 год
Каматна стапка	7%
Провизија при исплата	0%
Провизија за реодобрување	100 ден.
Провизија за промена на потрошувачки лимит	300 ден.

## 5. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

### ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КАРТИЧКИ

	ДЕБИТНИ		КРЕДИТНИ*
	Visa Electron*	MasterCard	MasterCard /Visa Classic
Годишна членарина за првата година/следната година	-	-	600 /1.200 ден.
Исплата на банкомати на ПроКредит	-	-	2% + 4 еур
Исплата на банкомати на други банки во земјата	60 ден.	Првите 3 повлекувања се без провизија, секое наредно 60 ден.	2% + 4 еур
Исплата на банкомати на други банки во странство	2% + 2eur		2% + 4 еур
Трајно блокирање на картичка со објава во стоп листа	- ден.		1.200 ден. + интернационални трошоци



# ProCredit Bank

Повторно реиздавање на изгубен ПИН	-	300 ден.
Промена на ПИН на банкомат	прва промена БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секоја следна 90ден.	0 ден. прва промена БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секоја следна 90ден.
ProCash исплати на ПКБ банкомати во БиХ, Албанија и Косово	60 ден.	-
Money Send - домашен приливен/ одливен трансфер	20 ден.	20 ден.
Money Send - меѓународен приливен трансфер	6 еур	6 еур
Money Send - меѓународен приливен трансфер	8 еур	8 еур
Итна достава на задржана картичка од друга банка во ПКБ банкомат	300 ден.	300 ден.

\*Цените важат само за веќе издадени дебитни и кредитни картички.

### ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТИ

Измени во услови за тековни кредитни изложености	0% - 4% по одлука на банката	
Уплата на поголема рата	2% од износот на поголемата рата	
Изјава за согласности поврзана со кредитна изложеност	1.500 ден.	
Проценка/ повторна проценка на недвижен имот:	Цена на проценка	Цена за повторна проценка*
Станбен или станбено деловен простор, објекти во градба со земјиште	3.000 ден.	3.000 ден.
Градежно / земјоделско земјиште и Деловен простор	4.800 ден.	1.000 ден.
Повеќе станови во иста колективна зграда	6.500 ден.	6.500 ден.
Повеќе дуќани во иста колективна зграда	8.000 ден.	1.000 ден.
Деловни објекти до 2000 м <sup>2</sup>	8.000 ден.	1.000 ден.
Деловни објекти од/над 2001 м <sup>2</sup>	10.000 ден.	1.000 ден.
Проценка/ повторна проценка на подвижен имот:	Цена на проценка по ставка	Цена за повторна проценка*
Проценка на 1 ставка	3.000 ден	0 ден.
Проценка од 2 до 10 ставки	1.600 ден. (макс. 13.000 ден.)	0 ден.
Проценка од 11 до 30 ставки	850 ден. (макс. 23.000 ден.)	0 ден.
Проценка на/над 31 ставка	600 ден. (макс. 37.000 ден.)	0 ден.
Проценка/ повторна проценка на пазарна вредност на удели	0.8% од вредноста на уделот (макс. 61.500 ден.)	0.6% од вредноста на уделот (макс. 52.000 ден.)
Казнена камата за кредити во денари	11.25%	
Казнена камата за кредити во странска валута	7.632%	

\* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни предмети проценка од страна на овластен проценител секоја трета година, а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од следните две години. Доколку се настанати измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка се врши проценка од овластен проценител.

### ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ

Уплата/ исплата на банкомат со специјализирана банкарска картичка	300 ден.
Достава на готовина на адреса по барање на клиент	1.200 ден.
Блокада/ деблокада/ промена на блокада	100 ден.
Издавање на токен	900 ден.
Годишен надомест за сертификат на токен	300 ден.
Трансфер на девизи на сопствена сметка во друга домашна банка	10 еур
Прилив на девизни пензии од домашна банка	5 еур
Рекламации за меѓународни трансфери	25 еур + провизија на трети страни



# ProCredit Bank

Враќање на нераспределен прилив	0.15% или 10 еур
Достава на SWIFT за прилив	200 ден.
Издавање: конфирмации/ изјава за бришење залог/ пресметка на камата по барање на клиент до 10 ставки/ бонитет/ информации од нотари и адвокати/ судски одлуки и извршни решенија/ обезбедување документи	400 ден.
Писма за долг и опомени за кредитен производ во доцнење	Од 400 ден. до 2.000 ден.
Пресметка на камата по барање на клиент над 10 ставки	50 ден. по ставка
Купување на државни записи и државни обврзници	0.1% или 200 ден. (мин)
Итно отворање на трансакциска сметка	300 ден.